



## ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

### Комисија за спроведување на постапка за јавно наддавање

Комисијата за спроведување на постапки за отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање, постапувајќи по службена должност во врска со ОБЈАВА бр.58, за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно надавање, врз основа на член 56, став 7 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16, 275/19), Комисијата за спроведување на постапките за јавно наддавање, донесе:

### ЗАКЛУЧОК

#### за запирање на постапката за јавно наддавање

**СЕ ЗАПИРА** постапката за јавно наддавање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, кое претставува ДЗ спорт и рекреација со компатибилна класа на намена А4,Б1,Б2,Б3,Б4,Б5,Б6,В3,Д1, кое претставува КП бр. 464, КП бр.467, дел од КП бр.459, КП 471/1 и КП бр.530/1 КО Долно Коњари, со вкупна површина од 98.948 м<sup>2</sup>, предвидена со ЛУПД за намена ДЗ спорт и рекреација со компатибилни класи на намени одобрено со Решение бр.09-21 од 28.06.2019, предмет на Објава бр.58.

### Образложение

Општина Петровец даде објава во дневните печатени медиуми Вечер, Нова Македонија, Лајм како и Службен Весник на РСМ на ден 30.12.2020год. за отуѓување на градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, превидено со ЛУПД за намена ДЗ спорт и рекреација со компатибилни класи на намени одобрено со Решение бр.09-21 од 28.06.2019, донесена врз основа на Решение за бр.09-136/8 од 19.04.2017г, кое земјиште претставува КП бр. 464, КП бр.467, дел од КП бр.459, КП 471/1 и КП бр.530/1 КО Долно Коњари, со вкупна површина од 98.948 м<sup>2</sup>.

Согласно **Законот за градежно земјиште во Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци со деловоден број 0801-295/3 -2020 од 01.10.2020 година во Имотен лист 769 КО Долно Коњари постои Договор за долгорочен закуп како и во Имотен лист 67, Имотен лист 746 во КО Долно Коњари не е извршена промена на култура при што Комисијата за спроведување на постапки за отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање се **запира** поради пропуст во начинот и постапката за отуѓување на градежно земјиште.**

**ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ**

Градоначалник,  
Борче Митевски